

Љупчо МАРКОВСКИ
Страхија ТОДОРОВСКИ

СОСТОЈБА И ПРИНОС НА ШУМСКИОТ ФОНД ВО СР МАКЕДОНИЈА И НЕГОВОТО КОРИСТЕЊЕ

1. ВВЕДЕЊЕ

СР Македонија претставува област во која под шума и шумски земјишта е зафатено околу 1/3 од вкупната нејзина површина. Судејќи по ваквиот податок, би се очекувало, дека таа треба да биде богата со дрвна сировина. Меѓутоа, гледајќи ја вистинската состојба, се добива спротивна положба. Во сегашниот период СР Македонија поседува релативно сиромашен шумски фонд. Ваквата состојба потекнува од пооддамна и се должи на неправилното стопанисување со шумите во далечното минато, на специфичните климатски услови, на поранешната структура на занимањето и културното ниво на населението.

Според податоците на Републичкиот завод за статистика, што се устанојени при последниот попис во 1979 година, во СРМ под шума се наоѓаат 905.653 ха. На оваа површина е установена дрвна залиха од 74.343.122 м³, или просечно на 1 ха 82 м³. Во наведените податоци 9,8% од површината се шуми во сопственост (приватни). Дрвната залиха во приватните шуми изнесува 7,7% (приватни). Дрвната залиха во приватните шуми изнесува 84 м³; додека во приватните само 64,5 м³/ха. Поради мало учество, приватниот сектор нема големо влијание врз општата состојба на шумскиот фонд.

Познато е дека според нашите позитивни прописи, со шумите мора да се стопанисува врз тајна основа. Во оваа смисла заедницата вложила големи напори, кои дале доста задоволителни резултати. Имено, во изминатиот период, од ослободување па наваму, се настојувало, а и денес се настојува, сите шуми во Републиката, без оглед на сопственоста, да се уредат и за нив да се изработат основи или програми за стопанисување, според кои

Овој труд како реферат е поднесен на советувањето на шумарските стручњаци во јуни 1986 година во Крива Паланка.

треба да се изведуваат дејностите во секоја стопанска единица. Постојните податоци покажуваат дека на ова поле се дошло до таков степен, што се уредени по површина 82,3% од шумите, по дрвна залиха 88,1%, а по прирастот 86,6%. Посебно внимание е свртено на општествените шуми, за кои се изработени шумско-стопански основи. Тие по површина изнесува 79,8% од вкупната шумска површина. Останува само околу 10,3% од општествените шуми, кои чекаат уредување. По дрвна залиха општествените шуми се уредени 86,2%, а останува само 6% да се уредат. Остатокот отпаѓа на шумите во сопственост.

Уредувањето на шумите има свое големо значење. Со него во прв ред се постигнува стопанска цел, потоа културно-рекреативна и политичко-економска. Не случајно земјите со висока техничка развиеност на уредувањето на шумите свртеле внимание уште пред два века и постојано го унапредуваат, со цел да ја подобрат состојбата во шумите. Сметаме дека нашите шумско-стопански организацији треба студиозно да прифаат кон овој документ (основа за стопанисување), давајќи му соодветно значење, правилно да го користат во текот на стопанисувањето.

2. ФОРМИ НА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ШУМИТЕ

Шумите во СР Македонија посебно се карактеризираат по формата на одгледувањето. Тоа во голема мера го условува и структурата на шумскиот фонд. Застанали се високостеблени, нискостеблени и деградирани шуми. По површина високостеблениите шуми зафаќаат само 29% од шумската површина, додека на нискостеблениите и деградиралите отпаѓа 71%. Меѓутоа, по дрвна залиха високостеблениите се побогати. Тие поседуваат 63,2% од дрвната залиха, или на 1 ха 178,7 m³. Во нискостеблениите шуми дрвната залиха изнесува 36,8%, или на 1 ха просечно 42,6 m³. Тоа значи дека во овие последниве на единица површина дрвната резерва скоро за 4,5 пати је помала од дрвната залиха во високостеблениите шуми. Во однос на прирастот учеството је скоро изедначено, 49,5% отпаѓа на високостеблениите, а 50,5% на нискостеблениите. На 1 ха површина високостеблениите шуми просечно прираенуваат 3,45 m³, а нискостеблениите само 1,44m³.

Изнесените податоци ја дават сликата за глобалната состојба на шумскиот фонд во СРМ. Оттука се установува дека на полеми површини растат само тенки и со слаби димензии стебла, кои учествуваат во градбата на шумата. Нашето сиромаштво на шумскиот фонд потекнува, главно, оттаму. Покрај ова, и видовите состав е релативно јединоличен, што ја потенцира ваквата состојба.

Според статистичките податоци, во шумскиот фонд на СРМ е застанала дрвна залиха по форма на одгледување, по дебелински класи и класи на возвраста, како што следува.

Високостеблени разновозрасни шуми поседуваат дрвна залиха 36 943 560 m³. Ако овој податок се земе за 100%, тогаш

стеблата со дијаметар на градна височина од 10—30 см ја сочинуваат дрвната залиха со 33,3%, стеблата со 31—50 см 39,9% и стеблата со дијаметар над 50 см ја сочинуваат залихата со 26,8%.

Високостеблени едновозрасни шуми поседуваат залиха 10.014.262 м³. Од неа на класата до 20 години возраст отпаѓа 5,3%, на класата 24—40 години 7,2%, на класата 41—60 год. возраст 26,9%, на класата 61—80 год. 39,8%, на класата 81—100 год. 14,2%, на класата 101—120 год. 3,6% и на класата над 121 година 3,0%.

Нискоистеблени едновозрасни шуми (без деградираните) поседуваат дрвна залиха 26 662 551 м³. Од оваа залиха на шумите со возраста до 10 години отпаѓа 3,1%, на шумите 11—20 год. возраст 10,5%, на шумите 21—30 год. возраст 24,7% и на шумите над 31 година возраст 61,7%. Деградираните шуми ја сочинуваат дрвната залиха 0,9%.

Во високостеблените разновозрасни шуми знатен процент е со дијаметар на градна височина над 50 см. Тоа значи дека тие спаѓаат во релативно зрели, па би се очекувало да дојдат предвид за користење. Би требало да се установи нивната локираност и отвореност со сообраќајници. Обикновено меѓу нив има доста неотворени. Со отворањето делумно ќе је растоварат некои помлади насади или јуније кои во минатото почесто биле на удар.

Високостеблените едновозрасни шуми во поголем дел се сè уште млади. Зрелите једвај ги има околу 6,6%. За овие шуми повеќе треба да се размислува и во близка иднина пожелно е да се опровердуваат одгледувачки мерки, односно да се изведуваат проредни јечи, со цел да им се подобри квалитетната и квантитетната состојба.

Пага в очи дека меѓу нискоистеблените едновозрасни шуми голем процент се со возраста над 31 година. До колку се спропаднува само нискоистеблено стопанисување, во близка иднина би се очекувале доста зрели насади, при услов опходњата да изнесува 40 години. Меѓутоа, се надеваме дека во стопанските основни прилиичен процент од овие шуми е предвиден за конверзија и претварање во високостеблени шуми, со што се продолжува периодот на нивното целосно користење.

Познато е дека нискоистебленото стопанисување во најголем дел продуцира нискоквалитетни сортименти, најчесто, югревно дрво. Нашава заедница има недостиг од ситно обло техничко дрво, дрво за рударство, дрво за земјоделство, дрво за плочи од иверки и др. Нискоистеблените шуми може да бидат богат извор за задоволување на потребите со наведените сортименти. Со релативно мала одгледувачка интервенција би можело да се добие обло техничко дрво. Со тоа би се остварила извесна рационализација во користењето на дрвната сировина, а од друга страна би се постигнал подобар финансиски ефект.

3. СОСТАВ НА ШУМСКИОТ ФОНД

Ако состојбата је разгледа според учеството на дрвните видови што го формираат шумскиот фонд, се добива јасен впечаток дека преовладуваат лисјарските видови. Иглолисните видови учествуваат релативно малку. Тоа значи дека СРМ е сиромашна со меко иглолисно дрво. Заправо, според податоците од статистиката не може да се добие сосема точна претстава за количеството, а соодветно на тоа и за учеството на иглолисните видови во вкупниот шумски фонд на СРМ. За чистите иглолисни насади се добива прилично добар податок, меѓутоа, тешкотија претставуваат смесените насади. Се сретнуваат смесенни насади во кои потешкото може точно да се одделат поединчните видови. Затоа мораме да се задоволиме со приближни показатели.

Учеството на чистите иглолисни насади во површината на шумскиот фонд приближно изнесува 5,1%. Сметаме дека таа не е дефинитивен податок. Подобра можност се покажува со следење на шумскиот фонд по дрвна залиха. Според податоците од статистиката, шумскиот фонд во СРМ го сочинуваат следниве поглавни дрвни видови:

Вид на дрвото	Единвчна мера	Дрвна залиха	Учество во дрвната залиха %
Бука	m ³	41 190 946	55,4
Лисјари			
Дабови	m ³	18 725 491	22,2
Други тврди лисјари	m ³	6 183 065	8,3
Тополи и други лисјари	m ³	894 394	1,2
Сé лисјари	m ³	66 993 896	90,1
Иглолисни			
Смрча	m ³	42 223	0,0
Ела	m ³	918 957	1,2
Цри бор	m ³	2 210 299	3,0
Бел бор	m ³	920 537	1,3
Други иглолисни видови	m ³	3 257 210	4,4
Сé иглолисни	m ³	7 349 226	9,9
Вкупно во СРМ	m ³	74 343 122	100,0

Изнесените податоци даваат можност да се установи дека во СРМ буката учествува во формирањето на шумскиот фонд со над 55%. Може да се рече дека во СФРЈ, исто така, буката учествува со најголем процент. Се јечи дека таа југословенскиот шумски фонд го формира со над 50%. Овој инструктивен показател зборува дека барем во близка иднина стапајќи сојузот мора да го најсочуваме така што да ја унапредуваме и користиме буката како главен вид. Дрвната индустрија мора да се базира на овој вид и да биде опремена со соодветна опрема за нејзината преработка и најрационално користење.

Буковите насади во голем процент водат генеративно потекло и по својот квалитет се релативно задоволителни. Нискостеблените букови насади учествуваат со мало количство и низната квалитетна структура е доиста слаба. Буката, според површината која ја зазема во вкупниот шумски фонд, доаѓа на второ место.

Најголема шумска површина наоелуваат дабовите. Може да се рече дека тие раистат на околу 56% од шумската површина. Меѓутоа, по дрвната залиха доаѓаат на второ место со околу 25%. Ваквата положба ја условуваат нискостеблените дабови шуми, а делумно и деградирните дабови насади. Во сегашниот период од дабовите не може да се очекува поголемо количество на дрвна маса за индустриска преработка. Ретки се дабови насади кои може да дадат дрвна маса за пиласка преработка. Дабовите насади во најголем дел даваат дрво за огрев, нешто малку дрво за селска потреба, јамско дрво и дрво за пласти од иверки. Заправо дрвото за пласти од иверки доаѓа како примеса со другите видови.

Во шумскиот фонд другите лисјарки тврди видови учествуваат со 8,3%. Меѓу нив се застапени: габерот, јасените, брестот, јаворите и др. Од овие видови во високостеблените насади се сретнуваат одделни стебла со добар квалитет и покрупни димензии. Често дел од дрвната маса на ваквите стебла може да послужи за производство на обловина за фурнири. Со оглед на тоа дека некои од овие видови се вбројуваат меѓу повеќе бараните, поради нивните естетско-механички својства, би требало низната дрвна маса што порационално да се искористува. Во периодот на недостиг на дрвна сировина, секое квалитетно стебло мора правилно да се користи.

Голем недостиг во СРМ се чувствува од меко лисјарско дрво. Иако изнесениот податок за мекото дрво не ја изразува вистинската состојба, сепак, познато е дека меките лисјарски дрвни видови во нашите шуми малку се застапени. Меѓу овие како најважни се тополите. Обидот да се зголеми производството на тополовото дрво со вештачко подигнување на насади, даде само делумни резултати. Причина за малото производство на тополово дрво по вештачки пат е што нема доволно површини. За интензивно производство на меките лисјари потребни се посебни услови.

Како што напомнувајме, иглоклисните дрвни видови, исто така, малку се застапени во шумскиот фонд. Според приближните показатели во дрвната залиха тие учествуваат со 9,9% (податокот треба да се провери). Меѓу иглоклисните видови најмногу се распространети боровите, по нив е елата, а смрчата заслужува посебно внимание, затоа што нејзиното наоѓалиште кај нас е во најјужната зона на Балканскиот Полуостров, па по правило не претставува предмет за редовно користење.

Иглоклисните видови поседуваат релативно добар квалитет и низната дрвна маса служи за производство на јамска граѓа, делкано дрво, обловина за натамошна преработка по механички пат и др. Тоа зависи, главно, од зрелоста на насадите.

Се вложуваат напори дрвната залиха од иглолисните видови да се зголеми со вештачка интервенција. Се преземаат мерки за внесување на иглолисните видови во зоната на лисјарските шуми, поинатаму со популумување на голините и други активности. Меѓутоа, во оваа дејност сè уште сме на почеток и ќе мора да помине доста долг период додека почнат да се собираат плодовите од ваквата активност.

4. ПРИРАСТ НА ШУМАРСКИОТ ФОНД

Прирастот во шумите е индикатор за нивната продуктивност. Тој зависи од повеќе фактори. Меѓу нив се едафо-еколошките, насадните, видот на дрвото, зачуваноста на насадите, нивното потекло и други. Во шумите на СРМ, општо земено, прирастот е релативно низок. Еве некои податоци за него според формата на одгледувањето на шумите.

Форма на одгледување на насадите	Површина ха	Годишен прираст м ³	Прираст на 1 ха м ³	%
Високостеблени разновозрасни	166 907	690 977	4,14	37,8
Високостеблени едновозрасни	95 883	215 164	2,24	11,8
Нискостеблени едновозрасни	557 592	888 474	1,59	48,5
Деградирани насади	85 271	34 415	0,40	1,9
Вкупно:	905 653	1 829 030	2,02	100,0

Процесно годишниот прираст за сите шуми во СРМ изнесува 2,02м³/ха. Високостеблените разновозрасни шуми најдобро прираснуваат. Во нив процесниот годишен прираст изнесува 4,14 м³/ха. Има одделни смесени разновозрасни буково-елови насади во кои годишниот прираст достигнува 6,74м³/ха. Во чистите насади иглолисните подобро прираснуваат од лисјарските. Меѓу видовите од чистите насади елата дава годишно прираст и од 7,84 м³/ха, белиот бор 3,77м³/ха. Буката во чистите насади дава просечно околу 3,41 м³/ха, тополите 3,50м³/ха.

Инаку, нискостеблените едновозрасни шуми, кои од шумската површина зафаќаат најголем дел, имаат прилично низок годишен прираст (1,59м³/ха). Чистите нискостеблени насади нешто подобро прираснуваат од смесените. Меѓу чистите доминираат дабовите насади. Нискостеблените букови насади учествуваат со релативно мал процент.

За подобрување на прирастот, сметаме дека треба посмело и пообемно да се пристапува кон спроведување на културно-мериоративните мерки. Во оваа насока е стекнато доста добро искуство со нискостеблените шуми, меѓутоа, во високостеблените природни шуми досега малку се работело. Станува актуелен проблемот за прореди и чистења на иглолисните млади култури, со што треба да им се подобри прирастот.

5. ГОДИШЕН ЕТАТ И НЕГОВОТО КОРИСТЕЊЕ

Приносот од шумите, најчесто, се изразува со годишниот етат. Врз основа на етатот се планира и годишното производство. Структурата на етатот зависи од видовиот состав на насадите. Бидејќи кај нас преовладуваат лисјарските видови, па и етатот во znatno поголемо количество го чинат лисјарите. Имаме можност етатот да го следиме за шумите од општествениот сектор, односно за оние во кои веќе се стапанисува според шумско-стопанските основи. Според одобрените шумско-стопански основи, преосметаниот годишен етат во СРМ по главните видови дрвја е следниов:

Бор	Ела	Бука	Даб	Други лисјари	Вкупно
64.051 м ³ 4,9%	27.692 м ³ 2,1%	702.731 м ³ 53,3%	467.592 м ³ 35,5%	55.489 м ³ 4,2%	1 317 555 м ³ 100,0%

Иглолисните видови во годишниот етат учествуваат со 7,0%, лисјарските со 93%. Меѓу лисјарските видови најголемо учество има буката, по неа се дабовите. Тоа е логично, бидејќи бука во најголема мера го формира шумскиот фонд. Другите видови учествуваат со 4,2%. Во споредба со годишниот прираст, етатот е помал за околу 28,6%. Според тоа, секоја година шумскиот фонд во СРМ би требало да се зголемува за околу 100.000 м³ дрвја залиха. Веројатно оваа залиха најмногу се насобира на младите насади, кои ги има во значително количство.

Годишниот етат служи како основа за користење на шумите. Реализирањето на етатот дава сировина за натамошна дејност на други стопански гранки, во прв ред на дрвната индустрија, или, пајк, дава производи за директна употреба, односно сортименти за широка потрошувачка. Имаме можност да ја проследиме реализацијата на етатот во СРМ од страна на одделни шумско-стопански организации во текот на 1983 година. Не тврдиме дека оваа година на производството е најкарактеристична за анализа, меѓутоа, на неа се задржуваат, затоа што податоците се целосни и објавени. Секако, тие треба да се сметаат за ориентациони. Етатот во СРМ се формира од главниот принос и претходниот принос на шумите. Главниот принос или редовното користење учествува со околу 80%, а претходниот (прореди) со околу 20%.

Анализирани се 36 производствени организации, кои учествуваат во остварувањето на етатот. Врз основа на податоците се установува дека одделните организации етатот различно по остварување. Остварувањето се движи од 34 до 102,2% или просечно во 1983 година 56,7%. Само една производствена организација го има натфрлен етатот над 100%, другите се со пониско остварување. Се констатира дека послатните производители, со помал обем на работа, успеале етатот да го остварат со повисок про-

цент од покруните. Меѓу покруните производствени организацији ретко некоја етатот го има остварено преку 70%. Колку што ни е познато, и во другите години немало целосно остварување на етатот во СРМ.

Голем број шумско-стопански организации се наоѓаат во нејзината близина на дрвно-индустрииските погони или погоните се во состав на овие организации, па нормално би требало да се очекува да ги снабдуваат со сировина. Веројатно постојат извесни причини кои го пречеле нормалното работење на шумско-производствени организации. Дали се тие од објективен карактер и во која мера, треба да се установи со посебна анализа.

Остварувањето на етатот во целост има свое економско и политичко значење. Именујќи, од реализацијата зависи снабдувањето на дрвно-индустрииските претпријатија и погони со обновина за натамошна преработка. Колку што ни е познато, скоро сите дрвно-индустрииски преработувачки капацитети работат со намален капацитет поради недостиг на сировина. Познато е дека дрвната индустрија, особено финалната, а нешто и примарната, учествува во извозот на странските пазари. Намалување на нивното производство, секако, се одразува и врз извозот, а соодветно на тоа е врз приливот на девизни средства во нашата република. Покрај ова, тоа влијае и врз рентабилноста на работењето. Почекто во овие погони настануваат загуби, а некои доаѓаат и до ликвидација.

Меѓу објективните фактори за неостварување на етатот, често, се наведува недовољната отвореност на одделни шуми со сообраќајници, потоа лошите сообраќајници (без горен строј), кои во одреден период на годината не се проодни. Покрај ова, се истакнува недовољниот капацитет на средствата за извоз на сировината или недостиг на делови за одржување на овие средства, особено кога тие мора да се набавуваат од увоз. Шумско-стопанските организации имаат мала можност, а поголемиот дел од нив и немаат можност за извоз на своите производи на странските пазари и за стекнување девизни средства, кои во дадениот момент би ги употребиле за набавување делови и материјали за отстранување на пречките во работењето. Во оваа насока би трешало да им се помогне од соодветните организации за побрзо решавање на застојот во производството.

Што се однесува за неотвореноста на одделни шуми, сметаме дека може да се најде излез со повеќе запагање на стопанските организации. Голем процент од шумските организации расположуваат со современа опрема за градба на шумски патишта. Исто така извесен број организации во текот на годината реализираат вишок на финансиски средства. Често дел од овие средства се прелива за решавање на комунални проблеми. Сметаме дека оскудните средства треба во прв ред да се вратат на шумата. Потребите за враќање се мошне големи, особено при услов дека нашето шумарство е неразвилено, екстензивно и со слабо квалитетен шумски фонд. Вишокот на средства би можел да се насочува кон изградба и подобрување на квалитет на сообраќајниците.

те. Пробивањето на нови сообраќајници во планинските региони, покрај стопаниско, има и стратешко и културно значење. Шумарството во оваа насока игра пионерска улога во општеството.

За слаба реализација на етатот делумно придонесува и недоволната опременост на организациите со механизација за работа. Доста организации работат по старите методи (анимална технологија), кои се покажале спори, со мал капацитет, ограничени на одреден временски период и слично. Би требало посмелијо да се пристапува кон воведување современа механизација и соодветно на тоа, кон применка на порационална технологија, особено во деблошната, која во наши услови може доста широко да се користи. Ваквата технологија, покрај тоа што временски го скратува процесот на производството, придонесува и за порационално користење на дрвната сировина. Се добива поголем процент на техничко дрво. Стариот начин на дотур на шумските сортименти, од местото на сечата, до извозните патишта, мора да го осовременуваме и да се вклопуваме во организирање на работите како што денешницата ги бара.

Немаме намера да ги анализираме сите фактори што влијаје врз слабата реализација на етатот. Само свртуваме внимание дејка тоа остава последици врз целокупното стопанство во Републиката. Секој свесен стопан, со полна одговорност треба да прифаќа кон извршување на задачите, оти само така ќе придонесе кон стопанската стабилизација на нашата земја.

6. ДОБИЕНО ПРОИЗВОДСТВО ОД РЕАЛИЗИРАН ГОДИШЕН ЕТАТ ВО 1983 ГОДИНА

Во текот на 1983 година, од страна на щумоко-стопанските организации во СРМ е остварено производство по основните категории на дрвото, во стоковна мајка како што е најведено во табелата.

Категорија на дрво	Остварено производство m ³	Проченти %
I. Индустриско дрво	149 801	22,0
Од тоа		
А. Дрво за механичка преработка	149 801	22,0
а) Трупци за пилење	144 859	21,2
б) Трупци за фурири и лупење	3 824	0,6
в) Друго дрво за механичка преработка	1 118	0,2
II. Друго техничко дрво	15 679	2,3
А. Обло дрво	15 425	
а) Рудничко дрво	4 166	
б) Ситно техничко дрво	6 802	
в) Друго обло дрво	4 457	
Б. Делкано и цепено дрво	254	
III. Огревно дрво	516 576	75,7
IV. Дрвен јаглен	11	
Вкупно:	682 067	100,0

Според податоците од статистиката, исечено е бруто маса во 1983 година $747\ 790\text{m}^3$. Од неа на лисјарските видови отпаѓа $697\ 661\text{m}^3$ ($93,3\%$), а на иглолисните $50\ 129\text{m}^3$ ($6,7\%$). Споредено со годишниот прираст, во 1983 година тој е искористен само со $40,8\%$. Со оглед на тоа дека и во претходните години етапот во целост не е искористен, се очекува зголемување на дрвната залиха во шумите на СРМ.

Наведените податоци за производството покажуваат дека над $3/4$ од него отпаѓа на отревно дрво. Дрвото за индустриска преработка учествува со 22% , а другото техничко дрво со $2,3\%$ или заедно техничкото дрво изнесува $24,3\%$. Само трупите изнесуваат $21,7\%$.

Од видовите дрво, кои учествуваат во реализацијата на производството, глајно место зазема буката. Ако се разгледа само дрвото за механичка преработка (трупци), кое претставува $16,3\%$, другите видови лисјарски со $0,3\%$, а иглолисните со $5,4\%$, или, во оваа категорија буката учествува со $74,5\%$, иглолисните $24,8\%$ и другите лисјари со $0,7\%$.

Според наше мислење, искористувањето на дрвната маса од нашите шуми би можело да биде порационално. Имено, учеството на индустриското дрво со 22% во годишното производство е прилично ниско. Ако досегашната сортиментна технологија само делумно се замени со дебловната, и во дотуровт се воведе механизација во нешто поширок обем, дрвото за индустриска преработка може да се зголеми. Прогнозираме да достигне до 30% . Некои шумско-стопански организации веќе имаат вакво искуство и процентот на облото дрво за механичка преработка кај нив е мошне задоволителен! Тоа значи од истите шуми, при услов да се користи и пломал етат, односно со основите за стопанисување е предвиден, може да се добие поголемо количество на обло дрво за механичка преработка барем за задоволување на потребите на една средно голема пилана. Претпоставуваме дека постојат и други услови за рационализација. Со подобрување на организацијата во производството, со стручно раководење на кроенето на стеблата во сортимантите на лице место, може да се добијат подобри резултати од досегашните. Денеска сировината, меѓу која спаѓа и дрвото, претставува скапа стока, па би требало максимално да се користи можноста за нејзино штедење и насочување во онаа област на употреба, каде што ќе даде најдобри ефекти.

3. ЗАКЛУЧОК

Врз основа на претходните излагања би можело да се изведат некои поважни заклучоци:

Во СРМ последниве децении шумскиот фонд по биомаса се зголемува, се освојуваат нови површини, се подобрува прирастот, меѓутоа, општо земено, дебелинската структура на стеблата се намалува. Тоа е поизразито во високоестеблените единовозрас-

ни шуми. Се препорачува стопанските организации да преземаат пошироки одгледувачки мерки заради подобрување на дебелинската структура и добивање дрво за индустриска преработка.

Во текот на подигањето и одгледувањето на шумите, по можност, да се создаваат смесени лијојарско-иглолисни насади. Таквите насади во наши услови даваат подобар прираст, од друга страна тие се покажуваат постабилни.

Во нискостеблените и деградираните шуми да се преземат поизни мерки за нивната мелиорација и реконструкција, за да доведат во покус период во фаза на поголема продуктивност.

Користењето на сечивиот етап во шумите шумско-стопанските организации треба да настојуваат редовно да го реализираат. Во процесот на производството на шумските сортименти да воведуват посовремени методи. Сортиментната технологија, кадешто има услови, да ја заменуваат со дебловна, кадешто дозволуваат условите, да воведуват поширока механизација, особено во дотурот. Механизацијата овозможува повисока продуктивност и подобро користење на дрвната сировина.

Отворање на нови површини во шумите треба поинтензивно да се изведува. Сметаме дека за ова постојат поволни и објективни услови. Со постапно решавање на овој проблем би се создадле услови за поголемо користење на годишниот етап. Покрај тоа, постојните меки патишта постепено да се оспособуваат за работа во што подолг период во годината. Ваквата постапка создава услови за зголемување на производството и поправилно користење на сопствениот возен парк.

ЛИТЕРАТУРА

Статистички преглед бр. 134 од 1983 и 148 од 1984 год. на Заводот на Статистика на СРМ.